

Пријава на штета од пожар и некои други опасности

Е-маил: Тел.број:

Причина за настанување на штета.....

1. Градежен објект	Опис на оштетувања	Година на изградба
2. Опрема	Опис на оштетување	Година на набавка
3. Залиха	Опис на оштетување	Година на набавка
4. Останато	Опис на оштетување	Година на набавка

.....

.....

.....

.....

.....

Претпоставен износ на штетата (приближно)

Сопственост на

*Информациите за заштита на личните податоци се објавени во Политиката за приватност на веб-страницата www.triglav.mk.

ОСИГУРЕНИК / ОШТЕТЕН